



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА НА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за прегланта и одделни издања број 101-11 за огласи 101-11 1-30 1-931

Среда, 28 септември 1960

БЕОГРАД

БРОЈ 39

ГОД. XVI

Цена на овој број е 30.— дин. — Преплата за 1960 година изнесува 2.000.— дин., а за странство 3.000.— динари. — Редакција: Улица Краљевиќа Марка бр. 9. Пошт. факс 226. — Телефони: централа 28-010 и 28-417. Администрација 26-276. Продавно одделение 22-619.

524.

Врз основа на членот 60 од Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/59), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ ОД НАДОМЕСТОЦИТЕ НА КОРИСНИЦИТЕ ВО ЦЕНТАРОТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА ВО БЕЛГРАД—КОШУТЊАК

1. Средствата што се остваруваат во Центарот за физичка култура во Белград—Кошутњак (во натамошниот текст: Центарот) од надоместоците на корисниците, ги користи Сојузниот завод за физичка култура (во натамошниот текст: Заводот) преку посебната сметка, што се води кај банката.

2. Средствата од надоместоците на корисниците служат за одржување на објектите и терените и за покривање на режиските трошоци во Центарот.

По покривањето на трошоците од претходниот став средствата од надоместоците на корисниците можат да се употребат за покривање на трошоците на научноистражувачката работа во Заводот.

3. Условите за користење на објектите, терените и другите услуги во Центарот, ги пропишува Заводот.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јуни 1960 година.

Р. п. бр. 190

20 септември 1960 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Вељко Зековиќ, с. р.

Потпретседател,

Мијалко Тодоровиќ, с. р.

525.

Врз основа на членот 12 од Уредбата за измени на Уредбата за земјарината („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/60), на предлог од сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите, Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за законодавство и организација издава

ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ

НА УРЕДБАТА ЗА ЗЕМЈАРИНАТА

кој гласи:

Врз основа на членот 20 точка 1 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

за земјарината

Член 1

Земјарина плаќаат општествените организации, самостојните установи и државните органи, што го искористуваат земјиштето за стопански или за други цели.

Општествените организации, самостојните установи и државните органи се должни да ја плаќаат земјарината и тогаш кога го зеле земјиштето во закуп или го добиле на бесплатно користење од друга стопанска, задружна или општествена организација, самостојна установа, државен орган, физичко или приватно правно лице.

Член 2

Самостојните установи, ако со посебните прописи за нивното работење не е определено поинаку, плаќаат земјарина и на земјиштата под оние згради чија вредност е засметана во вредноста на основните средства на која се плаќа интерес на вредноста на основните средства, на дворовите до тие згради, како и на градежните парцели.

Член 3

Земјарина според одредбите од оваа уредба не се плаќа на земјиштата на кои земјарина не плаќаат ниту стопанските организации (член 106 од Законот за средствата на стопанските организации — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57, 48/58, 17/59, 48/59 и 52/59).

Земјарина не се плаќа ниту:

1) на земјиштата под патишта што служат за јавен сообраќај, ниту на земјиштата до такви патишта што служат за обезбедување на патиштата и сообраќајот;

2) на земјиштата што служат за потребите на Југословенската народна армија, нејзините единици и установи;

3) на земјиштата на кои се изградени плоштади, јавни паркови, шеталишта, спортски игралишта и објекти, споменици, гробишта и сл.;

4) на земјиштата до море (неизграден морски брег) во општа употреба, од линијата на допирањето на брановите или највисоката плима до линијата на најниската осека (поморско јавно добро);

5) на земјиштата во општа употреба до пловни реки што служат за потребите на влечењето на пловила (копитници);

6) на земјиштата под згради на водните заедници, на дворовите до тие згради и на земјиштата под канали и под други објекти и уреди што им служат на водните заедници непосредно за целите за кои се основани водните заедници.

Член 4

Основица за плаќање на земјарината е катастарскиот приход од земјиштето.

Катастарскиот приход од земјиштето на кое се изградени згради, катастарскиот приход од дворовите до тие згради и од земјиштето што служи за градежни парцели се пресметува според катастар-

скиот приход на највисоката класа на оризницата на подрачјето на таа катастарска општина.

Член 5

Како основица за пресметување на земјарината служи катастарскиот приход од земјиштето според состојбата на 1 јануари на годината за која се врши пресметувањето на земјарината.

Ако во текот на годината дошло до промена на обврзникот на земјарината, така што земјиштето да го користи друго лице а не она лице што било воведено во катастарот на земјиштата на 1 јануари на годината за која се врши облог, органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на финансиите по барање од поранешниот или од новиот обврзник ќе ја спроведе промената во височината на облогот со земјарина ако е и во катастарот на земјиштата спроведена промената.

Член 6

За земјиштата што се користат за земјоделски цели ќе се применуваат привремените ослободувања и олесненија според соодветните одредби на Уредбата за данокот на доход („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/56, 16/58, 6/59, 48/59, 52/59 и 12/60).

Ако вкупниот принос од земјиште на еден обврзник на земјарина што се користи за земјоделски цели се намали за повеќе од 25% од просечниот годишен принос поради елементарни непогоди, растениски болести и штетници или поради други вонредни настани, и ако обврзникот на земјарината не можел да го спречи тоа намалување на приносот, ќе се намали и катастарскиот приход од земјиштето на тој обврзник за онолку проценти за колку е намален просечниот годишен принос.

Решението за намалување на катастарскиот приход според претходниот став и за исправка на обложената земјарина го донесува органот на управата на општинскиот народен одбор надлежан за работите на финансиите на чие подрачје обврзникот се задолжува со земјарина.

Член 7

Ако земјиштето се користи за нестопански, општествени или социјални цели, органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на приходите може да го ослободи обврзникот од плаќање на земјарината делумно или во целина.

Член 8

Земјарината се плаќа по нормите определени според посебни сојузни прописи.

Член 9

Ако земјиштето се користи за земјоделски цели, земјарината се плаќа во сроковите во кои се плаќа данокот на доход од земјоделството.

Ако земјиштето се користи за неземјоделски цели, земјарината се плаќа во сроковите во кои се плаќа интересот на вредноста на основните средства.

Органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на финансиите може да определи и други срокови за плаќање на земјарината, според целта за која се користи земјиштето.

Член 10

Пресметувањето на земјарината го врши органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на приходите на чие подрачје се наоѓа односното земјиште.

Катастарската управа на околинскиот народен одбор е должна до 15 февруари да му достави на органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на приходите податоци за височината на катастарскиот приход на сите обврзници на земјарината од неговото подрачје.

Член 11

Против решението на органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на финансиите може да му се изјави жалба на органот на управата на околинскиот народен одбор надлежен за работите на финансиите.

Жалбата се поднесува во срок од 15 дена од денот на доставата на решението.

Член 12

Поблиски прописи за извршување на оваа уредба донесува, по потреба, сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите.

Член 13

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

На членовите од овој пречистен текст им одговараат наведените членови на Уредбата за земјарината („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53), на Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за земјарината („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/56) и на Уредбата за измени на Уредбата за земјарината („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/60), со означување во заграда на бројот на „Службен лист на ФНРЈ“, и тоа: на членот 1 членот 1 (53/53), членот 1 (11/56) и членот 1 (28/60); на членот 2 членот 2 (53/53), членот 2 (11/56) и членот 2 (28/60); на членот 3 членот 3 (28/60); на членот 4 членот 3 (53/53) и членот 4 (28/60); на членот 5 членот 4 (53/53); на членот 6 членот 6 (53/53), членот 4 (11/56) и членот 6 (28/60); на членот 7 членот 7 (28/60); на членот 8 членот 6 (11/56); на членот 9 членот 9 (53/53), членот 7 (11/56) и членот 8 (28/60); на членот 10 членот 10 (53/53), членот 8 (11/56) и членот 9 (28/60); на членот 11 членот 10 (28/60); на членот 12 членот 11 (28/60) и на членот 13 членот 13 (28/60).

Бр. 890

23 септември 1960 година
Белград

Секретар
за законодавство и организација,
Цемал Биједиќ, с. р.

526.

Врз основа на точката I од Одлуката за утврдување на должноста на сојузниот државен секретар за работите на финансиите да донесува прописи за нормите на интересот на краткорочните кредити и за нормите на интересот на средствата вложени кај банката („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/57 и 15/58), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите издава

НАРЕДБА

ЗА МАКСИМАЛНАТА НОРМА НА ИНТЕРЕСОТ НА КРАТКОРОЧНИТЕ КРЕДИТИ ОДОБРЕНИ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА НА КЛАНИЧНАТА ИНДУСТРИЈА ЗА ПРЕКУНОРМАЛНИТЕ ЗАПАСИ НА МАСТ

1. На краткорочните кредити што ги користат претпријатијата на кланичната индустрија кај Народната банка и кај другите банки за прекунормалните запаси на свињска маст од домашно производство интересот не може да се пресметува по норма поголема од 1% годишно.

Како прекунормални запаси на свињска маст, во смисла на оваа наредба, се сметаат количините на свињска маст од домашно производство што ги имале претпријатијата на кланичната индустрија на запас на крајот на месецот, а чија вредност ја надминува вредноста на нивното просечно двомесечно производство на свињска маст остварено за изминатите шест месеци.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува до 30 јуни 1961 година заклучно.

Бр. 08-2038/6
13 септември 1960 година
Белград

Државен секретар
за работите на финансиите,
Никола Мичиќ, с. р.

527.

Врз основа на членот 54 од Законот за инспекцијата на трудот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/59), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот во спогодба со Државниот секретаријат за работите на народната одбрана пропишува

УПАТСТВО

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА СЛУЖБАТА НА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУДОТ ВО ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА И ВО ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ШТО ПРОИЗВЕДУВААТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПОТРЕБИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА

1. Работите на инспекцијата на трудот во Југословенската народна армија и во претпријатијата што произведуваат за определени потреби на Југословенската народна армија ги вршат, по правило, инспекторите на трудот на надлежниот орган на инспекцијата на трудот (општинскиот, околинскиот, обласниот, покраинскиот, републичкиот односно сојузниот).

По исклучок, во определени единици и установи на Југословенската народна армија, како и во определени претпријатија што произведуваат за определени потреби на Југословенската народна армија, на работните места, погоните и работилиштата што ќе ги определи државниот секретар за работите на народната одбрана, надзор вршат инспекторите на трудот на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот.

2. Инспекторите на трудот од претходната точка мораат да имаат, покрај легитимација на инспектор на трудот, и посебно овластување од Државниот секретаријат за работите на народната одбрана (Персонална управа), кое важи 12 месеци од денот на издавањето.

3. Старешините на единиците и установите на Југословенската народна армија односно на управата на претпријатијата што произведуваат за определени потреби на Југословенската народна армија се должни да им го пријават на надлежните органи на инспекцијата на трудот постоењето на работни места, погони и работилишта на кои работат граѓански лица, како и да им овозможат правилна работа на овластените инспектори на трудот.

4. Инспекторите на трудот се должни при влегувањето во единиците и установите на Југословенската народна армија, при престојувањето во нив и при вршењето на работите на инспекцијата на трудот да постапат во согласност со воените прописи што го регулираат редот и односите во Југословенската народна армија.

5. При вршењето на надзор инспекторот на трудот има право да бара увид само во оние простории каде работат граѓански лица односно во документите и материјалите што се во врска со условите на работата на работните места на овие лица.

6. Доколку при вршењето на надзор инспекторот на трудот наиде на тешкотии што му го попречуваат или оневозможуваат правилното вршење на службата, ќе побара интервенција од Државниот секретаријат за работите на народната одбрана.

7. Кога при вршењето на надзор или други работи од надлежноста на инспекцијата на трудот се укаже потреба од користење на стручни установи и стручњаци, инспекторот на трудот е должен да ги користи постојните стручни инспекции во Југословенската народна армија (техничка инспекција на експлозивни материјали и градежна инспекција), санитарските и други соодветни органи односно стручњаци во Југословенската народна армија.

8. Еден примерок од решението со наредбата за отстранување на неправилностите што ги утврдил инспекторот на трудот при вршењето на надзор му се доставува на старешината на единицата (установата) каде што е утврдена неправилноста, а еден примерок од тоа решение му се доставува на Државниот секретаријат за работите на народната одбрана (Персонална управа).

9. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 09-1695
16 јули 1960 година
Белград

Секретар за трудот,
Мома Марковиќ, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Решението за именување членови на Советот за стандардизација, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/60, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА

Во точката I на Решението за именување членови на Советот за стандардизација треба да се додаде:

„Ракар инж. Златко, шеф на Бирото за стандардизација на Генералната дирекција на Југословенските железници — како претставник на Дирекцијата.“

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 19 септември 1960 година.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката врз основа на членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДНИОТ И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО ТУНИСКАТА РЕПУБЛИКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО ТУНИСКАТА РЕПУБЛИКА

I

Се отповикува

Илија Топалоски од должноста на извонреден и ополномошен абасадор на ФНРЈ во Туниската Република.

II

Се назначува

Милош Лаловиќ, досегашен ополномошен министер во Државниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномошен амбасадор на ФНРЈ во Туниската Републиката.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 16
15 септември 1960 година
Белград

Го заменува
Претседателот на Републиката
Потпретседател на Сојузниот извршен совет,
Едвард Кардељ, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 22 од Законот за Високата школа за политички науки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/60) во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ВИСОКАТА ШКОЛА ЗА ПОЛИТИЧКИ НАУКИ

За директор на Високата школа за политички науки се назначува Влајко Беговиќ, сојузен народен пратеник.

Б. бр. 57
22 септември 1960 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИСЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 35 од 27 август 1960 година нема службен дел.

НАРОДНЕ НОВИНЕ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ
ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ службени лист Народне Републике Хрватске во бројот 34 од 24 август 1960 година објавува:

Правилник за облогот и за наплатата на придонесот за здравствено осигурување на земјоделските производители.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник“ на Народна Република Македонија“ во бројот 26 од 5 август 1960 година објавува:

Правилник за изработка на основните планови за искористување на земјиштата на подрачјето на хидромелиоративниот систем и за постапката за нивното донесување;

Правилник за изработка на основните планови за искористување на земјоделското земјиште и за постапката за нивното донесување;

Упатство за изработка на економско-техничка документација;

Решение за дополнување на Решението за местата во кои постојат тешкотии да се обезбеди основна здравствена заштита;

Препорака за подобрување на пласманот на книгите;

Препорака за зголемувањето и осовременувањето на книжниот фонд на народните библиотеки и за обезбедување погодни простории односно локации за сместување на книжарници;

Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Републичкиот завод за социјално осигурување во Скопје;

Одлука за примање на завршната сметка за 1959 година;

Одлука за издвојување дел од вишокот на околицките заводи за социјално осигурување за 1959 година во Фондот за здравствена изградба при Републичкиот завод за социјално осигурување;

Одлука за донесување пресметката на приходите и расходите за 1960 година;

Одлука за донесување претсметка на приходите и расходите по фондот за превентивна здравствена заштита за 1960 година;

Одлука за донесување претсметка на приходите и расходите по фондот за здравствена изградба при Републичкиот завод за социјално осигурување за 1960 година;

Одлука за донесување претсметка на приходите и расходите по фондот за здравствено реосигурување за 1960 година;

Одлука за применување на додаток на придонесот за социјално осигурување;

Одлука за распределба на средствата по формиранити фонд за здравствена изградба при Републичкиот завод за социјално осигурување;

Одлука за распределба на средствата од Фондот за превентивна здравствена заштита;

Одлука за спроведување на задолжително здравствено осигурување;

Одлука за одделен придонес за здравственото осигурување;

Одлука за определување дел на придонесот од Фондот за превентивна здравствена заштита кој влегува во Фондот за превентивна здравствена заштита кај Републичкиот завод за социјално осигурување;

Одлука за покривање на кусоците на околицките заводи за социјално осигурување во НРМ за 1959 година.

СОДРЖИНА:

Страна

524. Одлука за располагање со средствата остварени од надоместоците на корисниците во Центарот за физичка култура во Белград—Кошутњак — — — — —	741
525. Уредба за земјарината (пречистен текст)	741
526. Наредба за максималната норма на интересот на краткорочните кредити одобрени на претпријатијата на кланичната индустрија за прекунормалните запаси на маст	742
527. Упатство за начинот на вршење на работите на службата на инспекцијата на трудот во Југословенската народна армија и во претпријатијата што произведуваат за определени потреби на Југословенската народна армија — — — — —	743
Исправка на Решението за именување членови на Советот за стандардизација — — —	743

Издава Новинска установа „Службен лист на ФНРЈ“, Белград, Краљевика Марка 9. Пошт. фак 226.
— Директор и одговорен уредник Радован Вукановиќ, Улица Краљевика Марка бр. 9, —
Печат на Белградскиот графички завод, Белград